

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ЗА ЈАВНОСТА ГРАДОТ Е ВАШ

Градот е ваш е голем бесплатен фестивал отворен за сите, со цел да се окупираат улиците за време на викенд.

АНИМИРАЊЕ НА УЛИЦА



- Секој може да заземе место за да понуди некоја бесплатна или платена активност (игри, фризер, чистење чевли, музика, скечови...)
- Мобилните активности се добредојдени (дувачки оркерстар, уличен театар итн.)

НЕФОРМАЛНА ПРОДАЖБА



- Само физички лица можат да учествуваат на неформалната продажба
- Дозволена е продажба само на **лични и користени** предмети
- Секој си ги собира своите непродадени предмети

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО



- Продажба на нови, масовно произведени или индустриско произведени предмети
- Прозелитизирање, пропаганда или рекламирање
- Гласна музика на тезгите

СМЕСТУВАЊЕ



- Без регистрација
- Големината на зафатената локација е 3 линеарни метра

Локалните жители (жителите и бизнисите лоцирани во периметарот на фестивалот) **можат да изберат локација од 7:30 ч**

Останатите учесници можат да пристапат на улиците од 8:00 ч.:

ПРВО,

Улиците се отворени за **деца, постари лица и лица со намалена подвижност**, придружувани од нашиот тим за прием

ПОТОА,

Откако ќе се сместат овие луѓе, забавата е достапна за **сите**.

ВНИМАНИЕ!



- Патот мора да остане слободен во 3,5 метра широчина за да се овозможи минување на брза помош
- Не е обезбедена никаква опрема, секој треба сам да се снајде!
- Некои места се резервирани за програмирање или волонтери
- Никаков предмет не смее да се остава на јавниот пат

ТЕЗГИ ЗА ХРАНА



- Само тезгите коишто се регистрирани во организациониот комитет може да продаваат храна
- Добредојдени се заеднички чаеви, кафиња, колачиња и излети! (без регистрација)
- Секој го сортира својот отпад и ги користи достапните корпи за отпадоци.

СООБРАЌАЈ



- Периметарот е затворен за возила за времетраењето на настанот од сабота 06:00 ч. до недела 23:00 ч.
- Приватните паркинзи остануваат достапни за жителите